

ЗАКОН ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА ОБВРСКИ

Редакциски пречистен текст¹

Член 1

Со овој закон се уредува пријавувањето и евидентирањето на преземени, а недоспеани обврски и на доспеани, а неплатени обврски, со цел обезбедување и одржување на транспарентноста и отчетноста и јакнење на одговорноста при располагање со јавни средства.

Член 2

Одредбите од овој закон се однесуваат на органите на државната власт, единиците на локалната самоуправа, установите и институции кои вршат дејности од областа на културата, образованието, здравството, детската, социјалната заштита, како и други дејности од јавен интерес утврден со закон основани од Република Северна Македонија или единиците на локална самоуправа, како и јавните претпријатија, трговските друштва, заводите, агенции, фондовите и други правни лица чиј основач е Република Северна Македонија или единиците на локалната самоуправа (во натамошниот текст: субјекти).

Член 3

Одделните поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. Преземени, а недоспеани обврски се финансиски обврски кои настануваат врз основа на закон, односно подзаконски акт или облигационен однос и предизвикуваат идни обврски за плаќање, каде што како должник се јавуваат субјектите.
2. Доспеани, а неплатени обврски се финансиски обврски кои настануваат врз основа на закон, односно подзаконски акт или облигационен однос, каде што како должник се јавуваат субјектите, а кои не се намирени до утврдениот рок на доспеаност на преземената обврска.
3. Јавни средства се сите наплатени, примени, стекнати, доделени и потрошени средства од субјектите.

Член 4

Пријавувањето и евиденцијата на обврските од страна на субјектите се врши согласно со следниве начела:

1. Транспарентност, кое се состои од достапност до податоците од извештаите за обврските на субјектите.
2. Одговорност, кое се состои од обврска на субјектот за целосно, точно и навремено пријавување на обврските од страна на субјектите.

Член 5

Пријавувањето и евидентирањето на обврските ќе се врши преку Електронски систем за пријавување и евиденција на обврските (во натамошниот текст: ЕСПЕО).

Министерството за финансии го воспоставува, управува и го одржува ЕСПЕО.

¹ Редакциски пречистениот текст на Законот за пријавување и евиденција на обврски, ги опфаќа: основниот текст на Законот, објавен во “Службен весник на РМ” бр. 64/18 и Законот за изменување на Законот за пријавување и евиденција на обврски, објавен во “Службен весник на РСМ” бр. 122/21, во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

Член 6

ЕСПЕО овозможува прибирање, евиденција и објавување на пријавените податоци од страна на субјектите за преземените, а недоспеани и доспеани, а неплатени обврски на субјектите.

Член 7

На субјектите кои ги пријавуваат обврските преку ЕСПЕО, Министерството за финансии им обезбедува контролиран пристап до ЕСПЕО, односно пристап до податоците во однос на нивните пријавени обврски.

Член 8

Минималните технички стандарди и услови за функционалноста на ЕСПЕО ги пропишува Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за финансии.

Член 9

Субјектите се должни на месечна основа преку ЕСПЕО до Министерството за финансии да ги пријавуваат обврските најдоцна до десетти во месецот, за претходниот месец.

Член 10

Министерството за финансии на квартална основа на својата веб страница објавува збирни извештаи од евидентираниите податоци за пријавените обврски од членот 9 од овој закон.

Член 11

Начинот на пријавување на обврските од страна на субјектите како и формата и содржината на збирните извештаи од членот 10 од овој закон поблиску ги пропишува министерот за финансии.

Член 12

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Министерство за финансии преку финансиската инспекција во јавниот сектор, согласно со Законот за финансиска инспекција во јавниот сектор.

Член 13

Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во субјектот, функционерот, односно градоначалникот, доколку не постапи согласно со членот 9 од овој закон.

Член 14

Доколку е сторен прекршок со неисполнување на обврската од членот 9 од овој закон, а сторителот го сторил прекршокот по првпат во календарската година и доколку сторителот пред донесување на одлуката за прекршок ја исполнил пропишаната обврска, односно ги пријавил обврските согласно со членот 9 од овој закон, ќе се изрече опомена како прекршочна санкција.

Член 15

Овластен орган за поднесување на барањето за поведување на прекршочна постапка по однос на прекршоците од членот 13 од овој закон е финансиската инспекција во јавниот сектор.

За сторениот прекршок од членот 13 од овој закон, финансиските инспектори се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување, со издавање на прекршочен платен налог, пред да го поднесат барањето за прекршочна постапка, согласно со Законот за прекршоците.

Овластените службени лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог и исходот од постапката.

Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за финансии.

Член 16

За прекршоците предвидени во членот 13 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува надлежен суд.

Член 17

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува 30 дена од денот на неговото влегување во сила.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

од Законот за изменување на Законот за пријавување и евиденција на обврски („Службен весник на РСМ“ бр.122/21)

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.